

ЕДУСОФТ објавува оглас за пополнување на следните работни позиции:

Позиција бр. 1 (еден извршител)

.NET Програмер

Вашите работни задачи:

Како софтверски инженер за веб апликации ќе имате клучна улога во реализирањето на нашите проекти врзани со развој и одржување на апликации.

Во еден мешан тим на инженери и експерти, вие ќе бидте во можност да се вклучите во развојот на повеќеслоен веб информационен систем користејќи MS-SQL, MS.NET, JavaScript и C#.

Потребни компетенции:

-минимум 2 години искуство во развивање софтверски решенија во следниве технологии: MS-SQL, C# и ASP.NET

-одлично познавање на ASP.NET (ASP.MVC/Entity Framework)

-одлично познавање на JavaScript, JQuery

-одлично познавање на релациони бази на податоци MSSQL

-одлично познавање на HTML, Javascript, JQuery, CSS и XML

-познавање на софтверски архитектури, шаблони за дизајн и агилни методологии на работа

-пожелно е искуство со AngularJS и Bootstrap

-сопствена иницијатива и високи аналитички способности

-интерес за нови технологии и способност истите да се применат при развојот на проекти

Позиција бр. 2 (еден извршител)

Junior .NET Програмер

Се бара талентирана личност која сака да се надоградува и учи.

Потребни компетенции:

- познавање на HTTP протокол
 - познавање на ASP.NET (ASP.MVC/Entity Framework) или друга платформа за развој на веб апликации
 - познавање на JavaScript, JQuery
 - познавање на релациони бази на податоци MSSQL, Oracle
 - познавањена HTML, CSS и XML
 - сопствена иницијатива и аналитички способности
 - интерес за нови технологии и способност истите да се применат при развојот на проекти
-

Пријавите во кои ќе ја наведете работната позиција за која сте заинтересирани со Ваша кратка биографија (CV), испратете ги на email адреса edusoft@edusoft.com.mk до **25.10.2018**.

Сите пријави ќе бидат разгледани а оние кои ги исполнуваат условите на огласот ќе бидат поканети на интервју.

За ЕДУСОФТ

ЕДУСОФТ е професионална софтверска компанија специјализирана за дизајн, развој и имплементација на софтверски апликации.

Основан во 1990 година во Скопје, **ЕДУСОФТ** постојано развива високо квалитетен софтвер кој е имплементиран на различни платформи користејќи софистицирани технологии.

Нашето портфолио се состои од голем број на реализирани софтверски проекти наменети за различни сектори како: осигурување, правосудство, ветерина, јавен сектор, локална самоуправа, градежништво и други.

Зошто да работите во ЕДУСОФТ?

Ќе учите – ние поддржуваме постојано усовршување

Ќе бидете горди на вашата работа – техничката совршеност е наша страст

Вашиот придонес ќе биде ценет – придонесот на секој се цени и очекува

Нема прегради – имаме отворен концепт на нашиот работен и проектен простор

Лоцирани сме во центарот на градот

Главните вредности на ЕДУСОФТ

Креирајте ја вашата сопствена реалност

Рамнотежа помеѓу работата и животот

Почит и доверба еден кон друг

Одржливост – Бизнис, Заедница, Личен

Да се живее брзо – да се соработува, да се прифати промената, да се испорача вредност